



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА РАДОВИШ  
Бр. 09-4901  
25.03.2025 год  
Радовиш

## ОПШТИНА РАДОВИШ

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Сл.весник на РМ бр. 27/14,199/14,48/15,154/15,5/16,142/16 , 11/18 и Сл.весник на РСМ бр.275/19,14/20 , 215/21,99/22 и 208/24) и член 2 од Правникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Сл. Весник на РСМ бр.259/2024), Општина Радовиш, објавува:

### ИНТЕРЕН ОГЛАС број 1 /2025 за пополнување на работно место со унапредување

#### 1. Шифра: УПР0101Б04000

Назив: Раководител на Одделение за буџетска координација, Одделение за буџетска координација/Сектор за финансиски прашања-1(еден) извршител.

#### -Посебни услови:

Стручни квалификации-ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на

квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен;

Вид на образование: Научно истражувачко подрачје: Општествени науки, Научно истражувачко поле : Економија и бизнис или политички науки

Работно искуство-најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.

#### -Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- раководење;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и
- финансиско управување.

#### -Потребни посебни работни компетенции:

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);

-активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;

-потврда за положен испит за административно управување.

-Работно време: понеденик до петок, од 07. 30-15 .30 часот, 40 часа неделно работно време.

-Паричен нето износ на збирот од делот на плата за степен на образование и делот на плата за ниво: 41.087,00 денари.

2. Кандидатот кој аплицира на интерниот оглас треба да ги исполнува и следните општи услови:

-да е државјанин на Република Македонија;

-активно да го користи македонскиот јазик;

-да е полнолетен;

-да има општа здравствена способност за работното место и

-ко правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија,дејност или должност.

-На интерниот оглас може да се јави административен службеник,вработен во Општина Радовиш,кој ги исполнува горенаведените општи и посебни услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и актот за систематизација,како и:

-да е оценет со оцена „А“или „Б“при последното оценување;

-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;

-да поминал најмалку две години на истото ниво и

-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

-Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови,можат да ги приложат и следните докази:

-потврди за успешно реализирани обуки

-потврди за успешно реализирано менторство

-Рокот за доставување на пријавите изнесува 10(десет) дена,од денот на објавувањето на огласот.

-Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место(доколку истите ги немаат предходно доставено во персоналното досие)преку архивата на Општина Радовиш до Одделението за управување со човечки ресурси на адреса Општина Радовиш,бул.Александар Македонски бр.2 како и до службената електронска адреса resursi@radovis.gov.mk со назнака „за интересен оглас“.

-Ненавремена,нецелосна и неуредно пополнета пријава нема да биде предмет на разгледување.

-Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Секретарот на Општина Радовиш.

**НАПОМЕНА:**Кандидатот кој вnel лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Составил/Емилија Тамакарова

Контролидал/Петар Поп-Лазаров

Секретар,  
Љупче Почивалец



**До: Одделение за управување со човечки  
ресурси во Општина Радовиш**

**ПРИЈАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ  
Интерен оглас 1/2025**

1.Име и Презиме \_\_\_\_\_,вработен/на во Општина Радовиш.

2.Тековно работно место \_\_\_\_\_ во Одделение\_\_\_\_\_  
Сектор\_\_\_\_\_.

3.Звање и шифра \_\_\_\_\_.

4.Дата на распоредување на работно место\_\_\_\_\_.

5.Степен и вид на образование\_\_\_\_\_.

6.Работно искуство \_\_\_\_\_ (години/месеци).

7.Оцена при последното оценување\_\_\_\_\_.

8.Работно место за кое аплицира:

-Реден број на работното место\_\_\_\_\_.

-Назив и шифра \_\_\_\_\_.

9.Документите со кој потврдувам дека ги исполнувам општите и посебните услови се  
наоѓаат во моето персонално досие во Одделението за управување со човечки  
ресурси.

10.Дополнително ги доставувам и следните документи:

---

Изјавувам под морална,материјална и кривична одговорност дека податоците во  
пријавата се точни,а доставените докази верни на оригиналот.

Административен службеник

Име и Презиме,потпис

---